

**ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден**

**КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**  
за годината завршена на 31 декември 2021 година,  
со извештај на независниот ревизор

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**  
за годината завршена на 31 декември 2021 година,  
со извештај на независниот ревизор

**СОДРЖИНА**

	<u>Страна</u>
<b>ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР</b>	3 - 4
<b>КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ</b>	5
<b>КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА</b>	6
<b>КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА</b>	7
<b>КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА</b>	8
<b>КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ</b>	9
<b>БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ</b>	10 - 34
<b>Додатоци</b>	
Додаток 1 - Годишен извештај за работа	
Додаток 2 - Годишна сметка	

## **ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР**

### **До Акционерите и Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден**

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден што ги вклучуваат консолидираниот извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2021 година, консолидираниот билансот на успех, консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, консолидираниот извештај за промени во главнината за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

#### *Одговорноста на раководството за финансиските извештаи*

Раководството на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

#### *Одговорноста на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на консолидираните финансиски извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

### *Мислење*

Според наше мислење, консолидираните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден заклучно со 31 декември 2021 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

### **Извештај за други правни и регулативни барања**

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината што заврши на 31 декември 2021 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските консолидирани финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден за годината што заврши на 31 декември 2021 година.

Скопје, 5 април 2022 година

Овластен ревизор

Родне Коцевска



Расел Бедфорд Атанасовски  
Доо Скопје

Управител

Борислав Атанасовски



**ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден**  
**КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ**  
**за годината што заврши на 31 декември 2021 година**

во илјади денари	Белешки	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Приходи од продажба	7	4.793.144	4.577.689
Останати оперативни приходи	8	59.677	64.184
<b>Вкупно оперативни приходи</b>		<b>4.852.821</b>	<b>4.641.873</b>
Промена на вредноста на залихите на готовите производи и производството во тек	9	-4.011	15.053
Потрошени материјали и ситен инвентар	10	-969.635	-935.759
Трошоци за вработените	11	-312.574	-280.853
Амортизација	15	-113.485	-103.894
Набавна вредност на продадени стоки		-3.032.588	-2.919.654
Останати оперативни расходи	12	-326.734	-282.858
<b>Вкупно оперативни расходи</b>		<b>-4.755.016</b>	<b>-4.523.018</b>
<b>Добивка од оперативно работење</b>		<b>93.794</b>	<b>133.908</b>
Финансиски приходи	13	2.595	1.474
Финансиски расходи	13	-11.504	-24.213
<b>Добивка пред оданочување</b>		<b>84.885</b>	<b>111.169</b>
Данок на добивка		-7.143	-3.544
<b>Добивка по оданочување</b>		<b>77.742</b>	<b>107.625</b>
<b>Основна заработувачка по акција (во денари)</b>			
	14	<u>3.579</u>	<u>3.579</u>

Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден ги усвои овие финансиски извештаи на 30 март 2022 година и ги одобри за предавање во Централниот Регистар на РМ

**Прв главен извршен директор**

**Слободан Кутревски**



*(Handwritten signature in blue ink)*

Придружните белешките се составен  
дел на овие финансиски извештаи

**ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден**  
**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА**  
**за годината завршена на 31 декември 2021 година**

во илјади денари	Белешки	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Добивка по оданочување</b>		77.742	107.625
<b>Останата сеопфатна добивка</b>			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		10.542	1.182
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
<b>Вкупно останата сеопфатна добивка</b>		<u>10.542</u>	<u>1.182</u>
<b>ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА</b>		<u>88.284</u>	<u>108.807</u>

Придружните белешки се составен  
дел на овие финансиски извештаи

**ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден**

**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА**  
за годината што заврши на 31 декември 2021 година

во илјади денари	Белешки	2021	2020
<b>СРЕДСТВА</b>			
Материјални средства	15	1.006.782	1.090.519
Нематеријални средства	15	744	1.028
Вложувања расположливи за продажба	16	28.530	17.988
<b>Вкупно долгорочни средства</b>		<b>1.036.056</b>	<b>1.109.535</b>
Залихи	17	476.581	455.861
Побарувања од купувачи	18	342.258	338.448
Останати краткорочни побарувања	19	2.025	15.244
Побарувања за аванси	20	2.075	1.868
Краткорочни финансиски средства	21	207.362	207.339
Активни временски разграничувања	22	11.194	19.825
Парични средства	23	20.481	44.920
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>1.061.976</b>	<b>1.083.505</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>2.098.032</b>	<b>2.193.040</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>			
Акционерски капитал		90.536	90.536
Сопствени акции		-9.928	-9.928
Законски и посебни резерви		27.084	27.084
Останати резерви		25.984	15.442
Резерви за инвестиции		598.173	490.557
Ревалоризациони резерви		15.955	15.955
Нераспределена добивка		549.024	578.898
<b>Вкупно капитал и резерви</b>		<b>1.296.828</b>	<b>1.208.544</b>
<b>Долгорочни кредити</b>	24	<b>125.616</b>	<b>241.626</b>
Обврски спрема добавувачи	25	424.039	361.208
Останати краткорочни обврски	26	106.239	102.924
Обврски за аванси	27	3.889	5.188
Краткорочни финансиски обврски	28	128.057	262.500
Пасивни временски разграничувања	29	13.364	11.050
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>675.588</b>	<b>742.870</b>
<b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>		<b>2.098.032</b>	<b>2.193.040</b>

Прв главен извршен директор

Слободан Кутревски



Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

**ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ  
за годината што заврши на 31 декември 2021 година**

во илјади денари	2021	2020
<b>Парични текови од оперативни активности</b>		
Нето добивка	77.742	107.625
Амортизација	113.429	103.894
Залихи	-20.720	-83.858
Побарувања од купувачи	-3.810	29.093
Останати краткорочни побарувања	13.219	251
Побарувања за аванси, депозити и кауции	-207	37.878
Активни временски разграничувања	8.631	-14.091
Обврски према добавувачи	62.831	-167.383
Останати краткорочни обврски	3.313	-12.689
Обврски за аванси	-1.299	2.075
Пасивни временски разграничувања	2.314	-7.332
<b>Нето парични текови од оперативни активности</b>	<b>255.443</b>	<b>-4.537</b>
<b>Парични текови од инвестициони активности</b>		
Нови набавки на НПО	-29.407	-146.981
Вложувања во подружници		
Краткорочни финансиски средства	-23	-42
Долгорочни вложувања	-10.542	-1.182
Расходувани НПО		
<b>Нето парични текови од инвестициони активности</b>	<b>-39.972</b>	<b>-148.205</b>
<b>Парични текови од финансиски активности</b>		
Долгорочни/краткорочни кредити	-250.452	110.224
Останати промени на капиталот		
Исплатени награди		
Објективна вредност на вложувањата	10.542	1.182
<b>Нето парични текови од финансиски активности</b>	<b>-239.910</b>	<b>111.406</b>
<b>Нето намалув./зголем. на паричните средства</b>	<b>-24.439</b>	<b>-41.336</b>
<b>Парични средства на почеток од годината</b>	<b>44.920</b>	<b>86.256</b>
<b>Парични средства на крајот од годината</b>	<b>20.481</b>	<b>44.920</b>

Придружните белешки се составен  
дел на овие финансиски извештаи

**ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден**

**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА  
за годината што заврши на 31 декември 2021 година**

2021 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопств. акции	Законски и посебни резерви	Остан. резерви	Резерви за инвест.	Ревалор. резерви	Нераспре. добивка	Вкупно капитал
<b>Состојба 01.01.2021</b>	90.536	-9.928	27.084	15.442	490.557	15.955	578.898	1.208.544
<b>Сеопфатна добивка</b>								
Добивка од 2021 година	-	-	-	-	-	-	77.742	77.742
Усогласување на акциите расположливи за продажба со пазарната вредност	-	-	-	10.542	-	-	-	10.542
<b>Вкупно сеопфатна добивка</b>	-	-	-	10.542	-	-	77.742	88.284
Прекнижување и усогласување	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатени награди по Одлука	-	-	-	-	-	-	-	-
Уплата на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатени награди	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределено по Одлука Останато	-	-	-	-	107.616	-	-107.616	-
<b>Состојба 31.12.2021</b>	90.536	-9.928	27.084	25.984	598.173	15.955	549.024	1.296.828

2020 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопств. акции	Законски и посебни резерви	Остан. резерви	Резерви за инвест.	Ревалор. резерви	Нераспре. добивка	Вкупно капитал
<b>Состојба 01.01.2020</b>	90.536	-9.928	27.084	14.260	380.442	15.955	581.388	1.099.737
<b>Сеопфатна добивка</b>								
Добивка од 2020 година	-	-	-	-	-	-	107.625	107.625
Усогласување на акциите расположливи за продажба со пазарната вредност	-	-	-	1.182	-	-	-	1.182
<b>Вкупно сеопфатна добивка</b>	-	-	-	1.182	-	-	107.625	108.807
Прекнижување и усогласување	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатени награди по Одлука	-	-	-	-	-	-	-	-
Уплата на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатени награди	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределено по Одлука Останато	-	-	-	-	110.115	-	-110.115	-
<b>Состојба 31.12.2020</b>	90.536	-9.928	27.084	15.442	490.557	15.955	578.898	1.208.544

Придружните белешки се составен  
дел на овие финансиски извештаи

## ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

#### 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

Друштвото за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден основано е и работи во Република Македонија. До средината на месец мај 2003 година Друштвото во правниот промет настапуваше под името ПКБ АД Скопје, а по извршениот упис на промената на името на фирмата во трговскиот регистар настапуваше под името ПЕКАБЕСКО АД Скопје до крајот на ноември 2012 година. Од крајот на ноември 2012 година Друштвото го смени седиштето од општина Шуто Оризари во село Кадино во општина Илинден, а истовремено го смени и називот на фирмата од ПЕКАБЕСКО АД Скопје во ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден.

Според извештајот за тековна состојба што го издава Централниот регистар на Република Македонија приоритетна дејност на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден според главната приходна шифра е трговија на големо со месо и производи од месо.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден, меѓу другото, е регистриран и за обавување на следните дејности:

- производство, преработка и конзервирање на месо и производи од месо;
- преработка и конзервирање на риба и производи од риба;
- трговија на големо со храна, пијалоци и тутун;
- друга трговија на големо.

Групата ПЕКАБЕСКО, покрај матичното друштво, ја сочинува и следното друштво со ограничена одговорност во мнозинска сопственост:

процент на учество на ПЕКАБЕСКО АД Скопје	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
Тимко-лаб Дооел Кадино	100%	100%
Пекабеско Доо Рашка	100%	100%

Основната главнина на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден се состои од 32.450 обични акции со книговодствена вредност од 90.535.500 денари.

Номиналната вредност на една акција изнесува 2.790 денари.

Мнозинско учество од 86% во издадените акции на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден на 31.12.2020 година има акционерот Слободан Кутревски, кој истовремено е и прв главен извршен директор на Друштвото. На 31.12.2021 година нема други акционери со учество поголемо од 5% во издадените акции на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден.

На 31.12.2021 година ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден има откупено 2.375 сопствени акции или 7,31% од основната главнина (2.375 сопствени акции на 31.12.2020 година).

## **ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден**

### **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

На 31.12.2021 година бројот на вработените во Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден изнесуваше 473 лица (2020 година 472).

Седиштето на Друштвото е на ул. 10 бр. 44 Кадино, општина Илинден.

## **2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

### **2.1. Прописи**

Консолидираните финансиски извештаи на Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден се изготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди и меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија, освен за споредбени податоци за Извештајот за парични текови.

Меѓународните стандарди за финансиско известување што се применуваат во Република Македонија се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Македонија број 159 од 29 декември 2009 година, а применливи се од 01 јануари 2010 година.

Консолидираните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

### **2.2. Основни сметководствени методи**

Консолидираните финансиски извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност, како и врз основа на објективна (пазарна) вредност за вложувањата расположливи за продажба за друштвата со кои активно се тргува на Берза.

### **2.3. Континуитет во работењето**

Консолидираните финансиски извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

### **2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања**

При подготвувањето на консолидираните финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во консолидираните финансиски извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

## **ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден**

### **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

#### **2.5. Принципи за консолидација**

Консолидираните финансиски извештаи на Групата ПЕКАБЕСКО се презентирани како да сочинуваат едно друштво. Групата ПЕКАБЕСКО опфаќа матичното друштво ПЕКАБЕСКО АД Скопје и неговото друштво во мнозинска сопственост.

Друштвото во мнозинска сопственост е правно лице под контрола на матичното друштво. Контролата претставува моќ да се управува со финансиските и оперативните политики на друго друштво од страна на матичното друштво.

Вложувањето на Матичното друштво во подружницата, како и уделот на Матичното друштво во главнината на подружницата, сразмерно на вложувањето се елиминирани при консолидацијата. При консолидацијата, во билансот на состојбата се елиминирани и меѓусебните побарувања, вложувања и обврски. Делот на капиталот што им припаѓа на останатите содружници во содружничкиот капитал и основната главнина на подружниците се прикажани како неконтролирачко учество.

Во консолидираниот биланс на успех се извршени елиминации на меѓусебно остварените приходи, односно расходи. Учесството на малцинските содружници во добивката на Групата е прикажана одделно од добивката на Групата.

### **3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст.

#### **3.1. Политика на евидентирање на приходите**

Друштвото евидентира приходи од продажба на трговски стоки и производи во моментот на нивната испорака на своите клиенти. Приходите се евидентираат со примена на принципот на фактичност на настаните, односно во моментот на нивното настанување.

## **ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден**

### **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

#### **3.2. Приходи од камати**

Каматите настанати по основ на побарувања од деловни односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

#### **3.3. Расходи за камати**

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се искажуваат како расходи од камати во рамките на финансиските расходи. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

#### **3.4. Приходи од вложувања расположливи за продажба**

Приходите по основ на вложувањата во хартии од вредност издадени од банки, други финансиски организации и во трговски друштва се искажуваат во билансот на успехот како приходи во рамките на финансиските приходи.

#### **3.5. Тековно и инвестиционо одржување**

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се евидентират на товар на расходите во периодот на нивното настанување.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

#### **3.6. Недвижности, постројки и опрема (НПО)**

Набавките на НПО во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на НПО се состои од фактурната вредност на набавените НПО зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа во Република Македонија, НПО се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност на средствата и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Нето ефектот од ревалоризацијата е евидентиран како ревалоризациона резерва. Последна ревалоризација Друштвото изврши во 2002 година.

НПО се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот целосен отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на НПО се книжи во корист на добивка од продажба, а негативната разлика се книжи на товар на загуба од продажба. Неотпишаната вредност на отуѓените и расходувани НПО се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

## ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

#### 3.7. Амортизација

Набавната вредност на НПО се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на НПО.

Стапките што се применуваат за амортизација на НПО што ги поседува ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден се како што следи:

Градежни објекти	2,5%
Производна опрема	10%
Транспортни средства	25%
Компјутерска опрема	25%
Мебел, деловен инвентар, опрема за затоплување, вентилација и за одржување на канцелариски и други простории, канцелариски и друг мебел, како и друга опрема за вршење на канцелариски работи	20%
Останата неспомнатата опрема	10%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

#### 3.8. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

#### 3.9. Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба

Вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба во билансот на состојба се класифицираат во рамките на долгорочните средства. Почетните вложувања се евидентираат по набавна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциони трошоци. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена од пазарната цена на истите на датумот на билансот на состојбата. Промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се евидентира во рамките на капиталот на позицијата останати резерви. Хартиите од вредност расположливи за продажба за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност, намалени за евентуално нивно обезвреднување поради стечај, ликвидација или други релевантни индикатори.

## **ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден**

### **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

Во моментот на продажба на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба, акумулираниот износ во капиталот што произлегува од промена на вредноста се евидентира во билансот на успех.

#### **3.10. Залихи**

Залихите на трговски стоки се искажуваат по набавна вредност, заедно со трошоците за нивна набавка. Залихите на готовите производи и на производството во тек ги опфаќаат директните трошоци за сировини и материјали, директниот труд и производните режиски трошоци.

#### **3.11. Побарувања од купувачи**

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните трговски стоки и производи. За сите побарувања што се сметаат за ненаплатливи се врши исправка на вредноста врз основа на проценка извршена на крајот на годината.

Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

#### **3.12. Парични средства**

Паричните средства се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, парични средства на жиро - сметките во деловните банки, девизни средства на девизни сметки во деловни банки, депозити во банки со краток рок на доспевање и други парични средства.

#### **3.13. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики**

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Македонија на денот на извештајот на финансиската состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските противвредност и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од финансиските приходи и финансиските трошоци.

#### **3.14. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирани добивки**

##### **Акционерски капитал**

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

## **ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден**

### **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

#### **Откупени сопствени акции**

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои се купени од истото се евидентираат како сопствени (трезорски) акции. Тие се признаваат по нивната набавна вредност во која се вклучени и трансакционите трошоци, а се прикажуваат како намалување на капиталот на Друштвото.

#### **Законски резерви и посебни резерви**

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето. Посебните резерви издвоени од нето добивката се наменети за откуп на сопствени акции на Друштвото.

#### **Акумулирана добивка**

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

#### **3.15. Обврски спрема добавувачи**

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

#### **3.16. Обврски по кредити**

Обврските по кредити се состојат од обврски по долгорочни и краткорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Делот од долгорочните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од денот на билансот на состојбата се рекласифицира во рамките на тековните обврски.

#### **3.17. Данок на добивка**

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2021 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања.

Во периодот 2009 - 2013 година основа за пресметка на данокот на добивка беа повеќе видови расходи кои не се признаваа за целите на оданочувањето, тн. даночно непризнаени расходи. Данок на добивка се плаќаше и при исплатата на дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи за 2009 - 2013 година.

Стапката на данокот на добивка во Република Македонија изнесува 10% (10% и во 2020 година).

## **ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден**

### **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

#### **3.18. Користи за вработените**

##### **Придонеси за вработените**

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

##### **Обврски при пензионирање**

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи нема вработени што во наредните неколку години би оствариле право на пензија.

#### **3.19. Резервирања**

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

#### **3.20. Неизвесни обврски и неизвесни средства**

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

## **ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден**

### **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

#### **4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК**

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

##### **4.1. Пазарен ризик**

###### **Ризик од промени на девизниот курс**

Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден во своето работење стапува во меѓународни трансакции заради продажби и набавки на производи и трговски стоки. Овие трансакции се искажани во странски валути.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флукуации на курсевите на странските валути.

###### **Ризик од промени на цените**

Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден е изложена на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што овој вид на ризик е надвор од контрола на Друштвото.

##### **4.2. Кредитен ризик**

Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден е изложен на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

##### **4.3. Ризик од промени на каматните стапки**

Групата е изложена на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова го изложува Друштвото на можен ризик од промени на каматните стапки.

**ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

**4.4. Ризик од неликвидност**

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Групата нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Групата нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

**4.5 Даночен ризик**

Согласно законските прописи во Република Македонија даночните власти можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Во случај на даночна евазија или даночна измама периодот на застареност може да изнесува до 10 години. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

**5. Утврдување на објективна вредност**

Групата располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи, обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност. Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

**ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**6. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ**

**6.1. Ризик од финансирање**

Групата управува со капиталот за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина според принципот на континуитет, преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина.

Структурата на капиталот на Друштвото се состои од уплатен капитал, законски резерви, ревалоризациони резерви, резерви за инвестиции и акумулирана добивка.

*Показател на задолженост*

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД Кадино Илинден врши редовно следење на кредитната задолженост.

Показателот на задолженост на 31 екември 2021 и 2020 година е како што следи:

<b>во илјади денари</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Обврски по кредити	253.673	504.126
Парични средства	<u>-20.481</u>	<u>-44.920</u>
Нето обврски по кредити	233.192	459.206
Капитал и резерви	1.208.828	1.208.544
<b>% на кредитна задолженост</b>	<b><u>19,29%</u></b>	<b><u>38,00%</u></b>

Кредитната задолженост на, Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино Илинден е резултат на повлечен кредит за изградба и опремување на фабрика за преработка на месо и месни производи со дистрибутивни складишта и пратечки објекти во село Кадино, општина Илинден.

**6.2. Значајни сметководствени политики поврзани со финансиските инструменти**

Деталите поврзани со значајните сметководствени политики и методи, како и критериумите и основите за признавање на приходите и трошоците за сите класи на финансиските средства и финансиски обврски се обелоденети во Белешката 3 кон овие финансиски извештаи.

**ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**6.3 Категории на финансиски инструменти**

во илјади денари	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Финансиски средства</b>		
Парични средства	20.281	44.920
Побарувања од купувачи	342.258	338.448
Останати побарувања	2.025	15.244
Побарувања за аванси	2.075	1.868
Краткорочни финансиски средства	207.362	207.339
Активни временски разграничувања	11.194	19.825
	<u><b>585.195</b></u>	<u><b>627.644</b></u>
<b>Финансиски обврски</b>		
Обврски спрема добавувачи	424.039	361.208
Останати тековни обврски	106.239	102.924
Обврски за аванси	3.889	5.188
Пасивни временски разграничувања	13.364	11.050
Кредити	253.673	504.126
	<u><b>801.204</b></u>	<u><b>984.496</b></u>

**6.4 Цели на управување со финансиските ризици**

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитен ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на временска основа и се избегнуваат првенствено преку намалување на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба на Република Македонија.

**6.5 Пазарен ризик**

Во текот на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странски валути и каматни стапки.

Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Немаше промена во изложеноста на Друштвото на пазарните ризици или во начинот на кој Друштвото управува или го мери ризикот.

**ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**6.6. Управување со девизниот ризик**

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните еквиваленти, како и од побарувањата од купувачи, обврските спрема добавувачи и обврските за кредити, кои се деноминирани во странска валути. Друштвото не употребува посебни финансиски инструменти за намалување на овој ризик бидејќи нивната употреба во Р.Македонија не е вообичаена.

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е следната.

во илјади денари	Средства		Обврски	
	2021	2020	2021	2020
ЕУР	68.780	68.228	98.686	82.253
УСД			-	-
	<b>68.780</b>	<b>68.228</b>	<b>98.686</b>	<b>82.253</b>

**Анализа на сензитивноста на странски валути**

Друштвото е изложено во најголем дел еврото. Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемување 10%		Намалување 10%	
	2021	2020	2021	2020
ЕУР	-2.991	-1.402	2.991	1.402
УСД	-	-	-	-
	<b>-2.991</b>	<b>-1.402</b>	<b>2.991</b>	<b>1.402</b>

**6.7. Управување со каматниот ризик**

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

**ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следи:

во илјади денари	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Финансиски средства</b>		
<i>Некамајносни</i>		
Парични средства	20.481	44.920
Побарувања од купувачи	342.258	338.448
Побарувања за аванси	2.075	1.868
Останати побарувања	2.025	15.244
Активни временски разграничувања	11.194	19.825
	<u>378.033</u>	<u>420.305</u>
<i>Камајносни</i>		
Краткорочни финансиски средства	207.362	207.339
	<u>207.362</u>	<u>207.339</u>
	<u>585.395</u>	<u>627.644</u>
<b>Финансиски обврски</b>		
<i>Некамајносни</i>		
Обврски спрема добавувачи	424.039	361.208
Обврски за аванси	3.889	5.188
Останати тековни обврски	106.239	102.924
Пасивни временски разграничувања	13.364	11.050
	<u>547.531</u>	<u>480.370</u>
<i>Камајносни</i>		
Кредити	253.673	504.126
	<u>253.673</u>	<u>504.126</u>
	<u>801.204</u>	<u>984.496</u>

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Дадени депозити	2.073	2.073	-2.073	-2.073
Земени кредити	-2.536	-5.041	2.536	5.041
	<u>-463</u>	<u>-2.968</u>	<u>463</u>	<u>2.968</u>

**ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**6.8. Ризик од ликвидност**

Следната табела ја дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година.

**2021**

<b>во илјади денари</b>	<b>До 1-3 месец</b>	<b>3-6 месеци</b>	<b>6-12 месеци</b>	<b>Над 12 месеци</b>	<b>Вкупно</b>
Кредити	-	-	128.057	125.616	253.673
Обврски спрема добавувачи	424.039				424.039
Останати обврски	106.239				106.239
Обврски за примени аванси	3.889				3.889
ПВР	13.364	-	-	-	13.364
	<b>547.531</b>	<b>-</b>	<b>128.057</b>	<b>125.616</b>	<b>801.204</b>

**2020**

<b>во илјади денари</b>	<b>До 1-3 месец</b>	<b>3-6 месеци</b>	<b>6-12 месеци</b>	<b>Над 12 месеци</b>	<b>Вкупно</b>
Кредити	-	-	262.500	241.626	504.126
Обврски спрема добавувачи	361.208				361.208
Останати обврски	102.924				102.924
Обврски за примени аванси	5.188				5.188
ПВР	11.050	-	-	-	11.050
	<b>480.370</b>	<b>-</b>	<b>262.500</b>	<b>241.626</b>	<b>984.496</b>

Следната табела ја дава структурата на финансиските средства на Друштвото со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година.

**2021**

<b>во илјади денари</b>	<b>Од 1-3 месец</b>	<b>3-6 месеци</b>	<b>6-12 месеци</b>	<b>Над 12 месеци</b>	<b>Вкупно</b>
Парични средства	20.481	-	-	-	20.481
Побарувања од купувачи	342.258	-	-		342.258
Останати побарувања	2.025				2.025
Побарувања за аванси	2.075				2.075
АВР	11.194	-	-	-	11.194
	<b>378.033</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>378.033</b>

**ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден**

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

2020

во илјади денари	Од 1-3 месец	3-6 месеци	6-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	44.920	-	-	-	44.920
Побарувања од купувачи	338.448	-	-	-	338.448
Останати побарувања	15.244				15.244
Побарувања за аванси	1.868				1.868
АВР	19.825	-	-	-	19.825
	<b>420.305</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>420.305</b>

**7. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА**

во илјади денари	2021	2020
Приходи од продажба на домашен пазар	4.153.738	3.985.736
Приходи од продажба на странски пазар	639.406	591.953
<b>Вкупно</b>	<b>4.793.144</b>	<b>4.577.689</b>

**8. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ**

во илјади денари	2021	2020
Приходи од наемнини	11.029	11.118
Приходи од отпис на обврски	84	341
Приходи од вишоци	1.791	3.726
Приходи од одобренција	36.105	30.866
Приходи од продажба на основни средства	3.321	2.488
Приходи од субвенции	7.347	15.645
<b>Вкупно</b>	<b>59.677</b>	<b>64.184</b>

**9. ПРОМЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИТЕ НА ГОТОВИТЕ ПРОИЗВОДИ И ПРОИЗВОДСТВОТО ВО ТЕК**

во илјади денари	2021	2020
Состојба на крајот на годината	62.777	47.724
Состојба на почетокот на годината	58.766	62.777
<b>Зголемување на вредноста на залихите</b>	<b>-4.011</b>	<b>15.053</b>

**ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**10. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР**

во илјади денари	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Потрошени суровини и материјали	869.864	846.741
Потрошена амбалача и ситен инвентар	<u>99.771</u>	<u>89.018</u>
<b>Вкупно</b>	<b><u>969.635</u></b>	<b><u>935.759</u></b>

**11. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ**

во илјади денари	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Бруто плати	286.413	265.029
Други надоместоци за вработените	<u>26.161</u>	<u>15.824</u>
<b>Вкупно</b>	<b><u>312.574</u></b>	<b><u>280.853</u></b>

**12. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ**

во илјади денари	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Енергија	63.167	60.290
Услуги за одржување и заштита	49.132	36.274
Телефонски, интернет и поштенски услуги	9.255	3.022
Наемнина	2.935	2.719
Премии за осигурување	8.142	7.507
Реклама, промоција, маркетинг услуги	30.601	32.487
Репрезентација, спонзорства	6.223	7.771
Трошоци за патарина и за регистрација на возила	1.980	4.013
Трошоци за вода и комунални услуги	2.935	2.719
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	42	300
Трошоци за службени патувања	1.338	1.305
Банкарски услуги	2.192	2.406
Одобрени попусти на купувачи	118.974	107.655
Казни, пенали надоместоци и штети	4.235	34
Останато	<u>25.583</u>	<u>14.356</u>
<b>Вкупно</b>	<b><u>326.734</u></b>	<b><u>282.858</u></b>

**ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**13. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ/ РАСХОДИ**

<b>во илјади денари</b>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Приходи од камати	350	128
Позитивни курсни разлики	499	1.346
Дивиденди	<u>1.746</u>	<u>          </u>
<b>Вкупно финансиски приходи</b>	<b>2.595</b>	<b>1.474</b>
Расходи за камати	-10.815	-23.296
Негативни курсни разлики	<u>-689</u>	<u>-917</u>
<b>Вкупно финансиски расходи</b>	<b>-11.504</b>	<b>-24.213</b>
<b>Нето финансиски приходи / расходи</b>	<b><u>-8.909</u></b>	<b><u>-22.739</u></b>

**14. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Заработувачка која им припаѓа на имателите на обични акции	77.742	107.625
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	<u>30.075</u>	<u>30.075</u>
<b>Основна заработувачка по акција во денари</b>	<b><u>2.585</u></b>	<b><u>3.579</u></b>

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Поради фактот дека ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

**15. НЕДВИЖНОСТИ ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА**

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста се како што следи:

**ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвест. во тек	Вкупно	Нематер. средства
<b>Набавна или ревалоризирана вредност</b>						
<b>Состојба 01.01.2021</b>	47.922	881.086	1.096.266	5.093	2.030.367	7.396
Нови набавки		1.573	27.565		29.138	269
Пренос од инвестиции	-		5.093	-5.093	0	
Расходување и продажба			-19.226		-19.226	-
<b>Состојба 31.12.2021</b>	47.922	882.659	1.109.698	0	2.040.279	7.665
<b>Исправка на вредност</b>						
<b>Состојба 01.01.2021</b>	-	203.059	736.789	-	939.848	6.368
Амортизација	-	22.027	90.848	-	112.875	553
Прекнижување	-			-	-	-
Расходување и продажба			-19.226	-	-19.226	
<b>Состојба 31.12.2021</b>	-	225.086	808.411	-	1.033.497	6.921
<b>СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2021</b>	47.922	657.573	301.287	0	1.006.782	744

Како обезбедување за повлечени кредити под хипотека се дадени сите градежни објекти на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден во општина Шуто Оризари со вкупна површина од околу 7.349 метри квадратни, објектот кој е изграден на наведеното земјиште и опремата која е во функција на објектот, земјиштето во КО Кадино со вкупна површина од 39.363 метри квадратни, објектот кој е изграден на наведеното земјиште и опремата која е во функција на новиот објект - фабрика за преработка на месо и месни производи со дистрибутивни складишта и пратечки објекти во Кадино, општина Илинден.

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвест. во тек	Вкупно	Нематер. средства
<b>Набавна или ревалоризирана вредност</b>						
<b>Состојба 01.01.2020</b>	45.433	863.241	981.405	18.598	1.908.677	7.196
Нови набавки	2.489	241	86.323	57.727	146.780	200
Пренос од инвестиции	-	17.604	53.628	-71.232	0	
Расходување и продажба			-25.090		-25.090	-
<b>Состојба 31.12.2020</b>	47.922	881.086	1.096.266	5.093	2.030.367	7.396
<b>Исправка на вредност</b>						
<b>Состојба 01.01.2020</b>	-	181.331	680.235	-	861.566	5.681
Амортизација	-	21.728	81.644	-	103.372	687
Прекнижување	-			-	-	-
Расходување и продажба			-25.090	-	-25.090	
<b>Состојба 31.12.2020</b>	-	203.059	736.789	-	939.848	6.368
<b>СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2020</b>	47.922	678.027	359.477	5.093	1.090.519	1.028

**ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**16. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА**

во илјади денари	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Вложувања во банка котирана на Македонската берза		
на подсегментот задолжителна котација	28.530	17.988
Останати		
<b>Вкупно</b>	<b><u>28.530</u></b>	<b><u>17.988</u></b>

**17. ЗАЛИХИ**

во илјади денари	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Суровини и материјали	85.441	60.246
Резервни делови и ситен инвентар	457	925
Производство	21.470	18.622
Готови производи	39.235	44.155
Трговски стоки	329.978	331.913
<b>Вкупно</b>	<b><u>476.581</u></b>	<b><u>455.861</u></b>

**18. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ**

во илјади денари	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Побарувања од купувачи во земјата	273.478	270.220
Побарувања од купувачи во странство	68.780	68.228
<b>Вкупно</b>	<b><u>342.258</u></b>	<b><u>338.448</u></b>

**19. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА**

во илјади денари	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Побарувања за данок на додадена вредност	969	8.789
Побарувања за данок од добивка	89	5.431
Побарувања од вработените	362	162
Побарувања за повеќе платени акцизи	88	63
Останато	517	799
<b>Вкупно</b>	<b><u>2.025</u></b>	<b><u>15.244</u></b>

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

20. ПОБАРУВАЊА ЗА АВАНСИ

во илјади денари	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Побарувања за аванси во земјата	751	740
Побарувања за аванси во странство	<u>1.324</u>	<u>1.128</u>
<b>Вкупно</b>	<b><u>2.075</u></b>	<b><u>1.868</u></b>

21. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

во илјади денари	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Краткорочни депозити во банки	207.362	207.339
Останато	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>Вкупно</b>	<b><u>207.362</u></b>	<b><u>207.339</u></b>

22. АВР

во илјади денари	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Однапред платени трошоци	9.685	9.375
Пресметани приходи што не се фактурирани	<u>1.509</u>	<u>10.450</u>
<b>Вкупно</b>	<b><u>11.194</u></b>	<b><u>19.825</u></b>

23. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Жиро сметки	5.072	32.343
Денарски благајни	124	302
Девизни сметки	<u>15.285</u>	<u>12.275</u>
<b>Вкупно</b>	<b><u>20.481</u></b>	<b><u>44.920</u></b>

**ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**24. ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ**

во илјади денари	<u>2021</u>	<u>2020</u>
НЛБ Тутунска банка АД Скопје	174.422	261.076
Охридска банка АД Скопје		19.422
Шпаркасе банка АД Скопје	12.612	
Прокредит банка	35.066	50.767
Халк Банка АД Скопје	19.695	36.324
<b>Вкупно</b>	<b>241.795</b>	<b>367.589</b>
Намалено за обврските со доспеаност за плаќање до една год.	-116.179	-125.963
<b>Долгорочни кредити со доспеаност за плаќање над една год.</b>	<b>125.616</b>	<b>241.626</b>

**25. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ**

во илјади денари	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Обврски спрема добавувачи во земјата	325.353	278.955
Обврски спрема добавувачи во странство	98.686	82.253
Обврски за нефактурирани стоки, матер. и услуги	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>424.039</b>	<b>361.208</b>

**26. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ**

во илјади денари	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Обврски за бруто плати	38.020	33.498
Обврски за данок на добивка		
Надоместџа на примања на одбор на директори	53.630	53.630
Обврски за данок на додадена вредност	13.332	15.742
Останато	1.257	54
<b>Вкупно</b>	<b>106.239</b>	<b>102.924</b>

**ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**27. ОБВРСКИ ЗА ПРИМЕНИ АВАНСИ**

во илјади денари	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Обврски за примени аванси во земјата	<u>3.889</u>	<u>5.188</u>
<b>Вкупно</b>	<b><u>3.889</u></b>	<b><u>5.188</u></b>

**28. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ**

во илјади денари	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Обврски по краткорочни кредити</b>		
Охридска банка АД Охрид		95.676
НЛБ Банка		40.000
Шпаркасе банка АД Скопје	11.438	
Останати (камати)	<u>425</u>	<u>861</u>
<b>Вкупно</b>	<b><u>11.863</u></b>	<b><u>136.537</u></b>
<b>Тековна доспеаност на долгорочни кредити</b>	<b>116.179</b>	<b>125.963</b>
<b>ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>	<b><u>128.042</u></b>	<b><u>262.500</u></b>

**29. ПВР**

во илјади денари	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Однапред пресметани трошоци	762	1.547
пресметани приходи за идни периоди	<u>12.602</u>	<u>9.503</u>
<b>Вкупно</b>	<b><u>13.364</u></b>	<b><u>11.050</u></b>

**30. САЛДА И ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ**

Во продолжение се прикажани салдата и трансакциите меѓу ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден и Тимко-лаб ДООЕЛ Кадино, и Пекабеско Доо Рашка Друштва што се управувачки поврзани.

**ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден**

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

<b>во илјади денари</b>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Побарувања од купувачи	19.453	11.952
Побарувања по аванси	-	-
<b>Вкупно тековни средства</b>	<u>19.453</u>	<u>11.952</u>
Обврски спрема добавувачи	19.453	11.952
Обврски по краткорочни позајмици	-	-
<b>Вкупно тековни обврски</b>	<u>19.453</u>	<u>11.952</u>
Приходи од продажба	35.475	23.719
Останати приходи	-	-
<b>Вкупно приходи</b>	<u>35.475</u>	<u>23.719</u>
Набавки на стоки	28.046	23.719
Останати расходи	7.429	-
<b>Вкупно набавки и расходи</b>	<u>35.475</u>	<u>23.719</u>

**31. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ**

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

<b>во денари</b>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
EUR	61,68	61,48
USD	54,43	50,23

**32. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ**

Со состојба 31 декември 2021 година судските постапки покренати против ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден изнесуваат околу 9.434 илјади денари (9.434 илјади денари на 31.12.2020 година). Раководството на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Иако исходот на судските постапки не може да се утврди со сигурност, раководството смета дека од судските постапки нема да произлезат материјално значајни обврски.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден на 31.12.2021 година има обврска по основ на издадени гаранции од банки кон доверители во износ од 448.200 илјади денари (623.250 илјади денари на 31.12.2020 година).

**ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**33. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА**

По датумот на билансот на состојбата не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.

ДОДАТОК 1

ГОДИШНА СМЕТКА

ЕМБС: 04059867

Целосно име: Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз

ПЕКАБЕСКО АД, Кадино Илинден

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка

Тип на документ: Консолидирана годишна сметка

Година : 2021

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

## Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	1.036.048.862,00			1.109.528.173,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	743.565,00			1.028.470,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	743.565,00			1.028.470,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	1.006.782.034,00			1.090.518.750,00
10	-- Недвижности (011+012)	684.444.024,00			704.897.964,00
11	-- Земјиште	47.922.141,00			47.922.141,00
12	-- Градежни објекти	636.521.883,00			656.975.823,00
13	-- Постројки и опрема	265.129.248,00			311.910.769,00
14	-- Транспортни средства	43.922.972,00			55.851.712,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	13.285.790,00			12.765.403,00
18	-- Материјални средства во подготовка				5.092.902,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	28.523.263,00			17.980.953,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	28.523.263,00			17.980.953,00
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	28.523.263,00			17.980.953,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	1.050.788.836,00			1.063.687.622,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	476.581.065,00			455.860.626,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	85.441.027,00			60.245.605,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен	456.902,00			924.272,00

инвентар, амбалажа и автогуми				
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	21.469.636,00		18.622.322,00
41	-- Залихи на готови производи	37.296.370,00		44.154.670,00
42	-- Залихи на трговски стоки	331.917.130,00		331.913.757,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	346.364.673,00		355.567.324,00
47	-- Побарувања од купувачи	342.264.660,00		338.453.689,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	2.074.818,00		1.868.177,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	1.623.875,00		14.758.588,00
50	-- Побарувања од вработените	362.031,00		162.183,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	39.289,00		324.687,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	207.361.665,00		207.338.800,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	207.361.665,00		207.338.800,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	20.481.433,00		44.920.872,00
60	-- Парични средства	20.481.433,00		44.920.872,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	11.194.336,00		19.824.402,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	2.098.032.034,00		2.193.040.197,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	1.296.824.304,00		1.208.538.239,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	90.535.500,00		90.535.500,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	9.927.353,00		9.927.353,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	15.955.543,00		15.955.543,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	651.141.595,00		533.084.221,00
72	-- Законски резерви	18.792.803,00		18.792.803,00
74	-- Останати резерви	632.348.792,00		514.291.418,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	471.376.661,00		471.265.404,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	77.742.358,00		107.624.924,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	787.843.990,00		973.452.198,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	241.796.226,00		367.589.044,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	241.796.226,00		367.589.044,00

<b>95</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	546.047.764,00		605.863.154,00
<b>97</b>	-- Обврски спрема добавувачи	424.045.910,00		361.214.666,00
<b>98</b>	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	3.888.545,00		5.187.968,00
<b>99</b>	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	9.694.160,00		9.487.524,00
<b>100</b>	-- Обврски кон вработените	82.177.989,00		77.640.887,00
<b>101</b>	-- Тековни даночни обврски	14.362.503,00		15.795.961,00
<b>104</b>	-- Обврски по заеми и кредити	11.878.657,00		136.536.148,00
<b>109</b>	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	13.363.740,00		11.049.760,00
<b>111</b>	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	2.098.032.034,00		2.193.040.197,00

## Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>201</b>	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	4.851.083.217,00			4.638.199.914,00
<b>202</b>	-- Приходи од продажба	4.782.539.278,00			4.562.245.338,00
<b>203</b>	-- Останати приходи	57.874.416,00			60.803.191,00
<b>204</b>	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	62.776.992,00			47.723.527,00
<b>205</b>	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	58.766.006,00			62.776.992,00
<b>206</b>	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	10.669.523,00			15.151.385,00
<b>207</b>	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	4.755.013.073,00			4.523.015.206,00
<b>208</b>	-- Трошоци за сировини и други материјали	1.032.920.645,00			996.716.578,00
<b>209</b>	-- Набавна вредност на продадените стоки	3.032.587.166,00			2.919.654.126,00
<b>211</b>	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	101.217.584,00			89.361.905,00
<b>212</b>	-- Останати трошоци од работењето	37.812.814,00			24.383.798,00
<b>213</b>	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	313.072.938,00			281.239.258,00
<b>214</b>	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	200.408.675,00			181.730.653,00
<b>215</b>	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	20.027.037,00			18.129.405,00
<b>216</b>	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	67.437.342,00			62.313.368,00
<b>217</b>	-- Останати трошоци за вработените	25.199.884,00			19.065.832,00
	-- Амортизација на материјалните и				

<b>218</b>	нематеријалните средства	113.484.073,00			103.894.409,00
<b>219</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	79.557,00			
<b>220</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	41.608,00			301.478,00
<b>222</b>	-- Останати расходи од работењето	123.796.688,00			107.463.654,00
<b>223</b>	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	4.331.205,00			5.143.915,00
<b>229</b>	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	1.745.899,00			
<b>230</b>	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2.086.697,00			3.798.276,00
<b>231</b>	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	498.609,00			1.345.639,00
<b>234</b>	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	11.504.269,00			24.213.203,00
<b>239</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	10.815.288,00			23.296.091,00
<b>240</b>	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	688.981,00			917.112,00
<b>246</b>	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	84.886.094,00			111.168.885,00
<b>250</b>	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	84.886.094,00			111.168.885,00
<b>252</b>	-- Данок на добивка	7.143.736,00			3.543.961,00
<b>255</b>	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	77.742.358,00			107.624.924,00
<b>257</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	473,00			472,00
<b>258</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
<b>259</b>	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	77.742.358,00			107.624.924,00
<b>260</b>	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	77.742.358,00			107.624.924,00
<b>265</b>	-- Вкупна основна заработувачка по акција	2.585,00			3.579,00
<b>269</b>	-- Добивка за годината	77.742.358,00			107.624.924,00
<b>288</b>	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	77.742.358,00			107.624.924,00

## Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>605</b>	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	743.565,00			1.028.470,00

## ДОДАТОК 2

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА

# ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ

## од работењето на Пекабеско АД за 2021 година

### 1. Општи податоци

Друштвото за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз Пекабеско АД основано е и работи во Република Македонија. До средината на месец мај 2003 година Друштвото во правниот промет настапуваше под името ПКБ АД Скопје, а по извршениот упис во трговскиот регистар на промената на името на фирмата настапува под името Пекабеско АД. Во консолидацијата влегуваат:

- Друштво за техничко испитување и анализа ТИМКО-ЛАБ ДООЕЛ Кадино Илинден
- Trgovačko društvo za trgovinu špediciju i usluge PEKABESKO DOO Raška

Основна дејност што ја обавува Пекабеско АД е неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалоци и тутун.

Пекабеско АД, меѓу другото, е регистриран и за обавување на следните дејности:

- производство, обработка и конзервирање на животинско месо;
- преработка на животинско и живинско месо;
- преработка и конзервирање на риба и производи од риба.

Акциите на Пекабеско АД котираат на задолжителна котација на обични акции на Македонската берза за хартии од вредност.

На ден 31.12.2021 година бројот на вработените во Пекабеско АД-Консолидација изнесуваше 483 лица, а на 31.12.2020 година 460 лица.

Седиштето на Друштвото е на ул.10 бр.44; 1041 Кадино-Илинден.

Лице овластено за застапување е Слободан Кутревски - прв извршен директор без ограничувања во внатрешниот и надворешниот трговски промет

### 2. Управување со Финансиски ризик

#### Пазарен ризик

Друштвото е вклучено во меѓународни трансакции и е изложено на ризик од промена на девизните курсеви, како резултат на изложеност на домашната валута во однос на различните странски валути.

За да се намали изложеноста на девизниот ризик, Друштвото спроведува политика со која се настојува да се обезбедат доволно девизни средства на девизните сметки во банките, со цел истите да бидат искористени за плаќање на тековните обврски спрема странските добавувачи во моментот на нивното доспевање.

#### Видови финансиски ризик

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарен ризик (ризик од промена на девизните курсеви, пазарните вредности и цените), кредитен ризик, ризик од неликвидност и каматен ризик. Пристапот на Друштвото во управување со финансиски ризик е насочено кон проценка на непредвидливоста на финансискиот пазар и

настојува да изнајде начин за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризикот го врши Финансискиот сектор, а врз основа на политиките одобрени од Менаџментот.

#### **Каматен ризик**

Ризикот од неликвидност се управува преку обезбедување на доволни количества на готовина, можност за обезбедување на средства за кредитирање на операциите на Друштвото.

Објективната вредност на Вложените средства расположиви-за-продажба се базира на вредноста на акциите кои котираат на официјалниот финансиски пазар на денот на Билансот на состојба.

Друштвото е изложено на каматен ризик за долгорочните и краткорочните кредити. Друштвото нема посебна политика за намалување на каматниот ризик, и истиот го регулира во директни преговори со банките. Каматните стапки на долгорочните кредити се значително помали од краткорочните, и значајно не варираат. Каматите на краткорочните кредити земени од банките во земјата во тековниот период се намалени во однос на минатата година.

#### **Ризик од промена на цените**

Книговодствената вредност намалена за проценетите исправки на вредноста на финансиски средства и обврски, со рок на доспевање пократок од една година, ја претставува приближно нивната објективна вредност.

Друштвото е изложено на ризик од промена на пазарната вредност на вложувањата расположиви-за-продажба. Друштвото не е изложено на ризик од промена на цената на готовите производи.

#### **Кредитен ризик**

За вреднување на Вложувањата кои котираат на официјалниот пазар, се применува тековната пазарна вредност на вложувања во хартии од вредност во иста или слична групација во која дејствува субјектот. Проценките на Друштвото се базираат на искуството и останатите фактори, вклучувајќи ги и очекувањата за идните настани за кои се верува дека се веројатни во сегашните околности.

### **3. Инвестиции**

Инвестициите во консолидација ги вклучуваат зголемувањата на материјалните (градежни објекти и опрема) и нематеријалните средства (патенти, лиценци и софтвер). Инвестициите во основни средства за тековната година изнесуваат 35,5 мил.мкд. Главните инвестиции се во набавка на опрема во производство и возила за транспорт на стока.

### **4. Политика на Дивиденда**

Друштвото не ја евидентира обврската за дивидени се додека истата не се ратификува на Годишното собрание на акционери

Друштвото во 2021 година нема исплатено дивиденди

## 5. Финансирање - Кредити

Друштвото користи кредити за финансирање на оперативните активности во вид на револвинг кредит и исто така користи и долгорочни кредити за развивање на основната дејност. Во 2021 година долгорочната задолженост е намалена за 34% и изнесува 242 мил мкд., додека краткорочната задолженост изнесува 12 мил.мкд или намалена за дури 91% од минатата година.

## 6. Големи зделки

Според законот за трговски друштва, Пекабеско АД во 2021 година нема склучено големи зделки.

## 7. Односи со поврзани субјекти

Пекабеско АД поседува 2 поврзани субјекти. Еден е во Македонија - Тимко лаб ДООЕЛ и Пекабеско ДОО Рашка во Србија. Продажбата на, и набавката од поврзаните субјекти се одвива на принцип на нормални продажни услови и пазарни цени. Подружниците се во 100% сопственост на Пекабеско АД

Во 2021 нема капитална трансакција помеѓу поврзаните субјекти

## 8. Акционерски капитал

Акционерската главнина на Пекабеско АД се состои од 32.450 обични акции со книговодствена вредност од 90.535.500 денари. Номиналната вредност на една акција изнесува 46 ЕУР. Друштвото во изминативе години има откупено 2.375 сопствени акции односно 7,3% од вкупниот број на обични акции

Во текот на 2021 година друштвото нема откупено сопствени акции

Остварена добивка по акција е во износ од 2.585 ден што е за 28% помала од истата во 2020 год.

## 9. Надоместоци на раководството

Износот на бруто примањата на одборот на директори од остварување на нивната функција во Пекабеско АД за 2021 година изнесува 55.809.192 а во 2020 година биле исплатени 19.329.669 ден.

Поодделно секој член на одборот на директори добил:

### Извршни членови

Слободан Кутревски - Прв извршен директор - 14.163.015

Анатол Кутревски - Втор извршен директор - 17.207.388

Марко Кутревски - Трет извршен директор - 17.159.857

### Неизвршни членови

Миле Бановиќ - Претседател на одбор на директори - 3.169.253

Славчо Шушлевски - Директор на продажба - 1.990.148

Дарио Кадиев - Регионален директор - 1.647.474

Светлана Мицкоска - 472.057

Членовите на Одборот на директори на Пекабеско АД не остваруваат примања во други односно не членуваат во органи на управување на други друшта.

Членовите на Одборот на директори на Пекабеско АД немаат засновано работен однос кај други работодавачи

## 10. Корпоративно управување

Заради зголемени обврски Одборот на директори на Пекабеско АД Кодексот за корпоративно управување не е донесен во 2021.

## 11. Приходи и расходи

Пекабеско АД-Консолидација во 2021 год остварило вкупни приходи од редовно работење во износ од 4.851 мил.мкд што преставува зголемување во однос на 2020 год за 4,6,%. При тоа со ова ниво на тековни редовни приходи остварени се вкупни расходи во износ од 4.755 мил.мкд кои исто така како и приходите се повисоки од истите во 2020 год за 5,1%.

Како резултат на ваквото работење остварена е чиста добивка во износ од 77,7 мил. мкд. Остварената добивка е помала од онаа во 2020 год за 28%.

Приходи од продажба - Пазари

	2021	2020	21/20
Домашен Пазар	4.143.133.126	3.970.292.559	4,4%
Странски Пазар	639.406.152	591.952.779	8,0%
<b>Вкупно</b>	<b>4.782.539.278</b>	<b>4.562.245.338</b>	<b>4,8%</b>

Во наредната табела прикажани се приходите по видови

Приходи од работење по видови

	2021	2020	21/20
Готов П-од и Трг.стока	4.793.208.801	4.577.396.723	4,7%
Останати приходи	57.874.416	60.803.191	-4,8%
Финансиски приходи	4.331.205	5.143.915	-15,8%
<b>Вкупно</b>	<b>4.855.414.422</b>	<b>4.643.343.829</b>	<b>4,6%</b>

Овие приходи и расходи остварени се со 473 вработени (просек) во консолидација што е за 1 повеќе од просекот во 2020 год.

Подолу се презентирани позначајните економски показатели кои произлегуваат и ја покажуваат успешноста на работењето на друштвото во консолидација.

Бруто профитна маржа	10,2%
Нето профитна маржа	2,4%
Поврат на капиталот-(ROE)	8,9%
Тековна ликвидност	1,8
Брза ликвидност	1,0
Капитал/ВК С-ва (Актива)	0,55
Обрт на залихи	9 пати
Денови на обрт на залихи	41 ден
Обрт на побарувања	13 пати
Денови на обрт на побарувања	27 дена
Период на конвертирање	68 ден

Резултати и показатели се остварени со следниве средства и обврски:

Актива	2.098.032.034
Долгорочни с-ва	1.036.048.862
Обртни	1.061.983.172
Пасива	2.098.032.034
Капитал	1.296.824.304
Обврски	801.207.730



Пекабеско ад